



**ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ
МЕЃАШИ**

**РЕВИЗИЈА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА
31.12. 2008 ГОДИНА**

МЕР

СОДРЖИНА

	страна
Одговорност на раководството	3
Извештај на Независните ревизори	4
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Биланс на состојба	5
Биланс на приходи и расходи	6
Извештај за промените во капиталот	6
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	7-20

ОДГОВОРНОСТ НА РАКОВОДСТВОТО ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на Здружението Прва детска амбасада во светот МЕЃАШИ - се одговорност и се одобрени од Раководството на Организацијата.

Приложените финансиски извештаи се подготвени од страна на Организацијата.

Раководството, врз основа на вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи има развиено и одржува внатрешна структура за контрола која вклучува соодветна контролна средина и процедури за контрола. Раководството верува дека внатрешните контроли овозможуваат сигурност во однос на финансиските податоци. Меѓутоа, постојат внатрешни ограничувања кои треба да се земат во предвид при разгледувањето на сигурноста што ја обезбедува структурата на внатрешната контрола.

Независните ревизори, беа ангажирани да извршат ревизија на финансиски извештаи за годината што завршува на 31.12.2008 во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија и Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Нивниот извештај е прикажан на страна 3.

За Прва детска амбасада во светот МЕЃАШИ

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До РАКОВОДСТВОТО НА ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА МЕЃАШИ Скопје

Ние извршивме ревизија на Билансот на состојба на Организацијата Прва детска амбасада во светот МЕЃАШИ како и на Билансот на приходи и расходи, за годината што завршува на 31 Декември 2008 година, кои се објавени на страниците од 4 до 12. Овие финансиски извештаи се одговорност на Раководството на Здружението. Наша одговорност е да дадеме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија.

Ревизијата ја извршивме во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат погрешни објавувања од материјално значење. Ревизијата вклучува проверка по пат на тестирање на износите и објавувањата во финансиските извештаи. Исто така, ревизијата вклучува оценка на применетите сметководствени принципи и вреднување на значајните проценки направени од страна на Раководството како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизијата што ја извршивме обезбедува разумна основа за нашето мислење.

Наше мислење е дека приложените Биланси ја прикажуваат реално во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ден 31 Декември 2008 година, резултатите од работењето, во согласност со општоприфатените сметководствени принципи за објавување на финансиските извештаи.

Скопје, јуни 2009 година

За и во име на МСР - Ревизија

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2008 година
 (во денари)

	Белешка	2008	2007
АКТИВА			
Тековни средства		696390	313472
Парични средства	5	88063	38415
Побарување од работење		4164	128040
Залихи		0	0
АВР	4	604163	147017
Вкупно тековни средства		696390	313472
Нетекновни средства			
Недвижности, постројки и опрема		431137	684301
Вкупно нетекновни средства		431137	684301
Непокриени расходи од минати год.		333554	333564
ВКУПНО СРЕДСТВА		1461081	1331337
ПАСИВА			
ОБВРСКИ И КАПИТАЛ			
Обврски спрема добавувачи		327864	157052
Други краткорочни обврски		288528	121042
ПВР-Пасивни временски разграничувања		144896	50605
Краткорочни обврски и ПВР		761288	328699
ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА			
Деловен фонд		699793	1002638
Фонд за зедничка потрошувачка			
Вкупно извори на средства		699793	1002638
ВКУПНО ОБВРСКИ И ИЗВОРИ		1461081	1331337

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од Финансиските Извештаи-

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
за годината што завршува на 31 Декември 2008
(во Денари)

	Белешка	2008	2007
Вкупни приходи	8	4692628	7054121
Вкупно расходи	10	4551482	7554126
Разлики меѓу приходи и расходи	8	141146	-333564
Други приходи			
Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година			166441
Вишок на приходи за наредната година	8	141146	
Даноци и придонеси од Добивката			0
Вкупно вишок за приходи за наредна година	8	141146	

Белешките кон Финансиските Извештаи се составен дел од Финансиските Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ
за годината што завршува на 31 Декември 2008
(во Денари)

	Деловен фонд	Фонд за заедничка потрошува.	Вкупно капитал и фондови
Состојба на 01.01.2008 година	1002638	0	1002638
Оттуѓување на основни средст. и материјали	0	-	0
Амортизација	302845	-	302845
Ревалоризација на осн.сред.	0	-	0
Состојба на 31 декември 2008	699793	0	699793

Белешките кон Финансиските Извештаи се составен дел на Финансиските Извештаи

Деловниот фонд не е зголемен за 49682 денари за колку се набавени нови основни средства ,за кој износ и се подценети расходите во пресметковниот период.

БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО

Организацијата Прва детска амбасада во светот Меѓаши(Организацијата) основана е на 29.04.1992 година како непрофитна организација во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации. Адреса Коста Новаковиќ бр.22а Скопје
Жиро сметка 200000010722372
Даночен број 4030995179890
Дејност на Организацијата е заштита на детските права и зајакнување на НВО дбижењето за правата на детето во Република Македонија

БЕЛЕШКА 2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на Организацијата се составени во согласност законската регулатива применлива во Република Македонија за непрофитните организации и тоа:

Законот за сметководство за непрофитни организации, Законот за персонален данок, Законот за данок од добивка како и Правилникот за сметководството на непрофитните организации, Правилникот за содржината на одделни сметки во Сметковниот план на непрофитните организации, и општоприфатените сметководствени принципи за објавување на финансиските извештаи. При составување на финансиските извештаи за целите на овој извештај, годишната сметка на друштвото е рекласифицирана.

Финансиските извештаи се прикажани во валута –македонски денар во денари, освен ако не е поинаку наведено.

БЕЛЕШКА 3 ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, парични средства на жиро сметките и девизните сметки кај комерцијалните банки. Парите и паричните еквиваленти се водат спрема нивната набавна (номинална) вредност.

3.2 Побарувања

Побарувањата се водат според нивната набавна вредност. Во билансот на состојба тие се искажуваат според нивната нето реализирачка вредност, која се

добива откако ќе се изврши исправка на вредноста или отпис на некавалитетни и тешко наплативи побарувања.

3.3 Материјални и нематеријални средства

Материјалните и нематеријалните вложувања (постојаните средства) во билансот на состојба се искажуваат според нивната набавна вредност намалена за исправката на вредноста (амортизација) и загубите поради оштетување.

Во моментот на стекнувањето постојните средства се евидентираат според нивната набавна вредност, која се состои од фактурната вредност на средството зголемена за зависните трошоци за набавка. Материјалните и нематеријалните вложувања се евидентираат како расход на периодот по нивната набавна вредност, со истовремено зголемување на деловниот фонд за делот на капиталните средства и намалување на деловниот фонд за износот на амортизацијата и отуѓувањето на средствата во тековната година. Постојните средства не се ревалоризираат.

3.4 Амортизација

Материјалните и нематеријалните вложувања (постојните средства) се амортизираат со примена на пропорционална метода, така што набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства. Пресметката на амортизацијата се врши поединечно за секое средство.

Пропишани стапки за амортизација :

Назив на средството	Пропишана год. стапка
Мебел и деловен инвентар	12 %
Компјутерска опрема и софтвер	20%
Телекомуникациска опрема и моторни возила	14%
Останата неспомената опрема	10%

3.5 Обврските према добавувачите и останати обврски

Обврските спрема добавувачите се евидентираат според нивната набавна (номинална) вредност

3.5 Политика за евидентирање на приходот

Признавање на приходи и расходи кај непрофитните организации се спроведува по принципот на настанатост, односно приходите и расходите

се признаваат во моментот на нивното настанување за соодветниот пресметковен период или 30 дена по истекот на пресметковниот период ако се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврски од тој пресметковен период, според критериумот на мерливост и расположивост.

3.6 Политика за евидентирање на расходите

Со законската регулатива во Р.М. непрофитните организации го применуваат принципот на парично начело, односно како расходи се признаваат само издатоците кои се однесуваат за тековната година, доколку се платени до 31 Јануари наредната година, додека неплатените расходи се евидентираат преку аналитичките сметки од сметката -Други активни временски разграничувања.

3.7 Износи искажани во странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсни разлики опфатени се во билансот на приходи и расходи како други приходи и расходи за пресметковниот период.

Вредност на позначајните валути на 31.12.2008 година изнесуваа:

Ознака на валута	2008	2007
ЕУР	61.4123	60.2016
УСД	43.5610	41.6464
ЦХФ	41.0427	36.8595

3.8 Даноци и придонеси

Друштвото пресметува даноци и придонеси по различни основи и видови согласно важечките прописи во Р.М.

Согласно законот за ДДВ активностите на Друштвото се ослободени од ДДВ без право на одбивка на претходниот данок.

Данокот од добивка не се пресметува и плаќа на вишокот остварени средства како разлика меѓу вкупните приходи и расходи согласно одредбите на Законот за данок од добивка.

БЕЛЕШКА 4 АРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следното :

	2008	2007
Денарска жиро сметка	50726	19171
Благајна	37337	19244
Вкупно парични средства	88063	38415

Паричните средства се однесуваат на средствата на жиро сметка и средствата во благајна.

БЕЛЕШКА 5. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТЕЊЕТО

Вкупните побарувања на крајот на пресметковниот период ги чинеа :

Побарување од купувачите 3750

Побарување за повеќе плат.персонален данок 413

Вкупно побарувања 4163

Салдото од сметката побарување од купувачите бележи салда и на страната должи и на страната побарува. и тоа платени фактури за кои нема евидентирано побарување во износ од 110170 денари (на страната побарува за кои не е евидентиран приход) и побарувања кои се фактурирани и ненаплатени износ од 113920 (на страната должи за кои е евидентиран приход).

Почитувајќи го паричното начело нето ефектот од ваквата состојба на сметката побарување од купувачите изнесува 3750 денари.

Вредност од 413 денари се однесува на повеќе платен персонален данок кое салдо е од 2007 година .

БЕЛЕШКА 6 АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Со законската регулатива во Р.М. непрофитните организации го применуваат принципот на парично начело, односно како расходи се признаваат само издатоците кои се однесуваат за тековната година, доколку се платени до 31 Јануари наредната година, додека неплатените расходи се евидентираат преку аналитичките сметки од сметката -Други активни временски разграничувања. На сметките АВР на крајот на пресметковниот период беа евидентирани:

а) Неисплатени плати	289358
б) Други акт врем разг.	277472
в) Други акт врем разг.	37334

Вкупно 604164

Неисплатените плати се однесува на пресметани а неисплатени плати во пресметковниот период.

Други активни временски разграничувања се однесуваат на неплатени обврски за трошоци направени во 2007 и 2008 година.

Износот од 33734 денари се однесува на одложени трошоци за чланарини кон Здруженија надвор од земјата.

БЕЛЕШКА 7 ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Движењата и состојбата на компонентите на основните средства за годината што завршува на 31Декември 2008 година се следните:

Ревалоризирана набавна вредност	Земј Градеж Опрема Немат в Вкупно				
Состојба на почеток на годината 01.01.2008	0	0	2995331	0	299533
Нови набавки	0	0	49682	0	49682
Оттуѓувања	0	0	0	0	0
Ревалоризација	0	0	0	0	0
Други средства	0	0		0	
Состојба на крајот од годината 31.12.2008	0		3045013	0	3045013

Ревалоризирана исправка на вредноста					
Состојба на почеток на год. 01.01.2008	0	0	2311031	0	2311031
Амортизација за год.	0	0	302845	0	302845
Ревалоризација на исправки	0	0	0	0	0
Оттуѓување	0	0	0	0	0
Други промени	0	0	0	0	0
Состојба на крајот на годината 31.12.2008	0	0	2613876	0	2613876
Нето книговодствена вредност 01.01.2008	0	0	684301	0	684301
Нето книговодствена вредност 31.12.2008	0	0	431137	0	431137

БЕЛЕШКА 8. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ-ПЛАТИ

	2008	2007
	-----	-----
Нето плати	831060	776310
Даноци од плата	76233	87516
Придонеси од плати	428311	427009
Даноци и прид.кои не зав од рез.		1596
Вкупно	1335604	1292431

Вкупно пресметани плати за 2008 година не се исплатени во целост во пресметковниот период и како расход за периодот во билансот на приходи и расходи е евидентиран износ од 1046246 денари додека 289358 илјади се евидентирани на одложени трошоци како е наведено и во белешка 6.

БЕЛЕШКА 9. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	2008	2007
Добавувачи во земјата	327864	157.052
Обврски спрема вработени	288528	121.042
Обврски за земени кредити	0	0
		0
ВКУПНО	616392	278094

Вкупните обврски спрема добавувачите се однесуваат на обврски кон добавувачите кои не се платени во пресметковниот период.

Обврските према вработените ги опфаќаат обврските за плати и придонеси кои се одложени за наредниот пресметковен период, кои се коментирани во белешка 8.

БЕЛЕШКА 10. ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ

	2008	2007
Приходи од донации	3145767	5487158
Приходи од доброволен прилог	308068	513127
Приходи од чланарини	12450	5905
Приходи од честитки	813837	255769
Приходи од рачно изработени	14423	70450
Приходи од сервис. Услуги	2000	9300
Приходи од чланарини	5900	0
Приходи од доброволни прилози каси	327643	307139
Приход од камати	183	713
Приход од поврат на ддв	8002	0
Приходи од др извори	54355	24395
Вонредни приходи		380165
Пренесен дел на виш прих. пр год		166441
Вкупно приходи	4692628	7220562

Организацијата своите приходи ги остварува од донации и сопствени приходи обезбедени од нејзините активности. Донациите според намената се или ненаменски за реализирање на програмските активности на Организацијата или строго наменски за реализирање на конкретен проект. Како донатори во 2008 година се јавуваат стопански субјекти, физички лица, невладини организации од земјата и странство.

Наменски приходи

Како приходи кои во текот на 2008 година беа уплатени на сметката на организацијата за реализирање на конкретни проекти се приходите од:

	2008	2007
Швакцарска амбасада -	969180	-----
Фондација Метаморфозис-	214954	-----
Nobody's Children Fondation од Полска	744717	513036
МЦМС	284500	2177069

ЦИРа	177812	71592
Центар за ненасилна акција Београд	61350	-----
Action Aid International	61330	122700
Агенција за млади и спорт	30000	61350
Космофон		367024
Министерство за труд и соц.		350000
ODZFD		61350
Македонски телекомуникации		369592
Министерство за култура		60000
Мирамида Хрватска		98260
Вкупно	2543843	4251973

Донацијата од Швајцарската амбасада се однесува на зајакнување на програмските активности и поддршка на започнатите проекти на Организацијата во 2008 година со буџетски ставки за секоја конкретна активност на Организацијата.

Донацијата од Фондацијата Метаморфозис е наменета за проектот Заштита и безбедност на децата и нивните права на интернет

Донацијата од Nobody's Children Foundation од Полска е наменета за поддршка на проектот Детство без насилство.

Донацијата од МЦМС е наменета за проектот Глобална недела на акција

Донацијата од ЦИРа е наменета за проектот Филантропија

Action Aid International го поддржа проектот Глобална недела на акција

Агенција за млади и спорт проектот СОС телефон.

Останатите приходи од донациите во 2008 година ви износ од 601924 денари се однесуваат на ненаменски донации за сроведување на програмските активности на Организацијата а се донирани од:

Ненаменски приходи од донации

	2008	2007
Diletto Napoli	231601	266705
Физички лица	7500	323098
Eurichild AISBL	40698	-----
Ivalio Vrancesko	154755	-----
Nobody's Children Foundation	71034	-----
Стопански субјекти	77937	548700
Удруга за рад Осиек	18399	-----
Болтон Англија	-----	96682
Вкупно	601924	1235185

БЕЛЕШКА 11. ДЕЛОВНИ РАСХОДИ

Расходи

	2008	2007
Трошоци за материјали	552464	471687
Трошоци за енергија	172312	212863
Други материјални расходи	85628	105447
Вкупно директни расходи	810404	789997
ПТТ услуги	213928	252257
Транспортни услуги	127009	203849
Непроизводни услуги	343785	1632431
Репрезентација	74133	78045
Наемнина	22469	27447
Провизии	22763	52762
Судски и административни такси	5000	
Други матерј расходи	29799	142430
Прмии за осигурување	47659	52340
Надоместоци на работ. и граѓани	357502	110529
Авторски хонорари	1266614	2612922
Комунални услуги	7015	
Чланарини	39330	30600
Други нематерјални трошоци	137826	276086
Бруто плати	1046246	1292431
Вкупно индиректни расходи	3741078	6764129
Вкупно Расходи	4551482	7554126

Кај нестопанските организации е многу специфична поделбата на трошоците на директни и индиректни, бидејќи таквата поделба може да се изврши само врз основа на одредени активности, за разлика од стопанските организации каде трошоците можат многу лесно да се алоцираат по единица производ.

Како критериум за поделба на директни и индиректни расходи во претходната табела е земен основниот критериум (материјални и нематеријални).

Сите расходи евидентирани и документирани во сметководството се однесуваат на активностите кои беа спроведени во 2008 година.

Од вкупно остварените расходи во 2008 година за реализација на конкретни проекти се следните:

Расходи по проекти	2008	2007
Собирање на средства за поддршка на активностите на Организацијата	766485	787473
Бесплатен СОС телефон	138140	395000
Детски работилници	128681	188516
Глобална акциона недела	284500	250000
Дневен центар за деца и млад	338981	350000
Филантропија	177812	16610
Детство без злоупотреба	952097	630000
Дали денес му кажавте на вашето дете колку го саката	61350	165780
Децата и интернетот	420470	-----
Јакнење на капацитетите на Организацијата	474292	621693
Тренинг за ненасилно решавање на конфликти	257535	98260
Граѓанска платформа на Македонија	-----	2177169
Вкупно	4000343	5680501
Ненаменски расходи	2008	2007
Непроизводни услуги	343785	1632431
Репрезентација	74133	78045
Провизии	22763	52762
Судски и административни такси	5000	-----
Наемнина	22469	27447
Прмии за осигурување	47659	52340
Чланарини	39330	30600
Вкупно	555139	1873625

БЕЛЕШКА.12 ПРЕГЛЕД НА СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ

Во текот на 2008 година беа спроведени следните проектни активности:

Собирање на средства за поддршка на активностите на Организацијата

Бесплатен СОС телефон

Детски работилници

Глобална акциона недела

Дневен центар за деца и млади

Филантропија

Детство без злоупотреба

Дали денес му кажавте на вашето дете колку го саката

Децата и интернетот

Јакнење на капацитетите на Организацијата

1.Собирање средства за поддршка на активности на организацијата

Во рамките на овој проект организацијата во текот на целата година одржува низа активности за собирање на средства за одржливост на организацијата.

2.Бесплатен СОС телефон

Бесплатниот СОС телефон 0800 1 2222 е прв бесплатен телефон за деца и млади кој функционира континуирано 16 години. Бесплатниот СОС телефон е средство преку кое децата и младите можат да се обратат и да добијат психолошка или правна поддршка во решавањето на нивните проблеми.Најчести проблеми заради кои се јавуваат децата се семејните проблеми,проблеми поврзани со насилство од различен карактер(психичко,физичко сексуално,злоупотреби на детскиот труд),

За случаите за кои од СОС телефонот беше побарана поддршка за заштита на детските права,Организацијата соработуваше со Народниот правобранител,полицијата,судовите и службите за социјална помош.Исто така соработката со невладиниот сектор е на завидно ниво.

Првата детска Амбасада Меѓаши е дел од Меѓународната мрежа Child helpline - која ги обединува СОС сервисите за помош на деца ширум светот.На овој телефон досега работеле многу волонтери најчесто психолози,социјални работници,педагози.Проектот финансиски беше поддржан од Швајцарската Амбасада во Скопје ,ненаменски донации и сопствени приходи на организацијата.

3.Детски работилници

Детските работилници представуваат можност децата од различна етничка и верска припадност и со низок економски статус ,заедно да ја развиваат својата креативност и фантазија.Во првото полугодие од 2008 година овие работилници

ги посетуваа 115 деца. Активностите со кои се бавеа овие работилници се од најразлични области како учење на јазици, информатика, ликовна и применета уметност, оригами, литературно-драмска, работилница за допишување, новинарска, спортска како и работилници по математика, едукација за човекови вредности и работилница за шах. Детските работилници ги водат волонтери едуцирани од областа која е содржина на работилницата. Во рамките на оваа програмска активност беше одржана и новогодишна работилница во ТЦ Рамстор каде сите деца заинтересирани можеа да се вклучат и да изработат лампони, новогодишни честитки и разни новогодишни оригами предмети. Изработените предмети беа употребени како новогодишен подарок за секое дете учесник и за продажба на штандот на Детската амбасада каде беа изложени рачно изработени предмети од деца членови на амбасадата и волонтери. Финансиски проектот беше подржан од Швајцарската амбасада и сопствени средства на организацијата.

4. Глобална акциона недела

Светската кампања за вклучување на децата во училиште е активност која се спроведува секоја година од 1999 год. со цел вклучување на децата во образовниот систем, обезбедување на бесплатни учебници, доволен број на квалификувани наставници, задолжително и квалитетно образование. Проектот беше финансиски подржан од ненаменски донации и сопствени средства на Организацијата.

6. Дневен центар за деца и млади

Дневниот центар за деца на улица е организиран пред сè за децата од посиромашни семејства кои живеат во неприкладни услови. Тие се на возраст од 5-14 години и во центарот добиваат ужинка, чиста облека, се бањаат и посетуваат работилници. Организацијата и покрај тоа што нема обезбедено средства за финансирање на овој проект продолжува со негова реализација користејќи ги сопствените извори.

7. Филантропија

Филантропија е проект кој е започнат во 2007 година со цел прибирање на фондови кои ќе овозможат социјална заштита на децата на улица, со отварање на дневни центри како алтернативни форма за социјална заштита со што тие привремено времено би се тргнале од улица. Овој проект финансиски го поддржа Центарот за институционален развој ЦИРА и Министерството за социјала и труд.

8. Детство без злоупотреба

Од септември 2007 година во реализација на регионалната програма за Детство без злоупотреба - подобар систем на заштита на децата во Источна Европа. Организацијата Меѓаши беше избрана од носителите на програмата

Nobody,s Children Foundation од Полска како национален координатор за Македонија.Во рамките на овој проект се направи адаптација на постерот „Почитувани суде се плашам,, како и сите припреми за брошурата „ Јас одам на суд,,.Целта на проектот е работа со деца жртви сведоци ,со цел да не се наруши нивниот психофизички развој .Во рамките на овој проект беа одржани и тренинзи за професионални судии кои интервјуираат деца сведоци.

Овој проект финансиски беше подржан од Nobody,s Children Foundation од Полска и Швајцарската амбасада.

9.Дали денес му кажавте на вашето дете колку го сакате

Овој проект е продолжување на проектот „Дали денес го гушнавте своето дете ,, со цел поттикнување одговорно родителство.Во рамките на оваа акција беа изработени повеќе билборди со пет мотиви ,различни ситуации на семејства.Проектот беше подржан од Акцент Медиа со отстапување бесплатен простор за билбордите ,Центар за ненасилна акција од Белград.

10.Децата и интернетот

Проектот Заштита и безбедност на децата и нивните права на интернет го спроведува Фондацијата Метаморфозис во Партнерство со Првата детска амбасада Меѓаши а со финансиска подршка од Европската Унија.Проектот има за цел подигнување на свесноста за постоечките опасности кои ги демнат децата на интернет доколку не научат правилно да го користат,едукација како да се заштитат,како и создавање ресурси со корисни информации за оваа проблематика.